

Службен весник

на Република Македонија

Број 123

18 август 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3861. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерството за одбрана	3	3864. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на општина Делчево	4
3862. Одлука за изменување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – песок и чакал на Друштвото за производство и градежништво СД-Транс ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот „Оцов Чукар“ с. Звегор, општина Делчево.....	3	3865. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Дирекцијата за заштита и спасување.....	4
3863. Одлука за спојување на концесијата за експлоатација на минерална суровина – варовник на локалитетот „Карпа“ с. Колари, општина Зајас, со концесијата за експлоатација на минерална суровина - варовник на локалитетот „Краста“ с. Колари, општина Зајас на Друштвото за меѓународен транспорт, услуги и трговија Ферио-транс експорт-импорт ДОО с. Колари Зајас.....	3	3866. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Дирекцијата за заштита и спасување.....	4
		3867. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Кочани.....	5
		3868. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Општина Делчево	5
		3869. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје	5

	Стр.		Стр.
3870. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје.....	6	3878. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	18
3871. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје.....	6	3879. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	18
3872. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје за 2013 година	6	3880. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	18
3873. Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје во период од 1.1.2013 до 31.12.2013 година	7	3881. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	18
3874. Одлука за давање на согласност на Јавниот повик за пренесување на право на градење на објект за потребите на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски железници - Скопје	7	3882. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	18
3875. Одлука за одбивање на иницијативата за започнување на постапката за детални геолошки истражувања ...	7	3883. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	19
3876. Програма за изменување и дополнување на Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2014 година	8	3884. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	19
3877. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за услови за утврдување на места за производство слободни од штетни организми и произведен простор слободен од штетни организми бр. 10	9	3885. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	19
		3886. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	19
		3887. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	20
		3888. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	20
		3889. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	20
		3890. Решение за изменување на Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија.....	20
		Огласен дел	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3861.**

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОДБРАНА****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари- земјиште и земјиште под објекти, кое се наоѓа на: КП бр.16139/19, со вкупна површина од 4856 м2, запишано во Имотен лист бр.14368 за КО Куманово; на КП бр. 16139/20, со вкупна површина од 4943 м2, запишано во Имотен лист бр.14368 за КО Куманово; на КП бр. 16139/22, со вкупна површина од 13925 м2, запишано во Имотен лист бр.14368 за КО Куманово и на КП бр. 16139/23, со вкупна површина од 9861 м2, запишано во Имотен лист бр.14368 за КО Куманово, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-1336/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3862.

Врз основа на член 43 став 14 од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА-ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ГРАДЕЖНИШТВО СД-ТРАНС ДООЕЛ СЛАВЕ ИЗВОЗ-УВОЗ С.ЗВЕГОР ДЕЛЧЕВО НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ОЦОВ ЧУКАР“ С.ЗВЕГОР, ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО****Член 1**

Во Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за производство и градежништво СД-ТРАНС ДООЕЛ Славе извоз-увоз с.Звегор Делчево на локалитетот „Оцов Чукар“ с.Звегор, општина Делчево („Службен весник на Република Македонија“ 185/2013), во точката 3 зборовите: „30 (триесет)“ се заменуваат со зборовите: „10 (десет)“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-2243/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3863.

Врз основа на член 61 став (4) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА СПОЈУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАРПА“ С. КОЛАРИ, ОПШТИНА ЗАЈАС, СО КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КРАСТА“ С. КОЛАРИ, ОПШТИНА ЗАЈАС НА ДРУШТВОТО ЗА МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА ФЕРО-ТРАНС ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО С. КОЛАРИ ЗАЈАС**

1. Со оваа одлука се врши спојување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот „Карпа“ с. Колари, општина Зајас, доделена со Договор за концесија бр.24-8819/1 од 30.10.2007 година со концесијата за експлоатација на минерална сировина - варовник на локалитетот „Краста“ с. Колари, општина Зајас, доделена со Договор за концесија бр.24-1438/2 од 13.6.2013 година.

2. По спојувањето на концесиите од точката 1 на оваа одлука, концесијата за експлоатација на минералната сировина - варовник на локалитетот „Краста“ с. Колари, општина Кичево е со површина на просторот дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7492822	4610379
T-2	7493019	4610341
T-3	7493027	4610296
T-4	7493106	4610290
T-5	7493164	4610207
T-6	7493211	4610211
T-7	7493082	4610353
T-8	7492975	4610543
T-9	7493000	4611316
T-10	7492000	4611316
T-11	7492000	4610786
T-12	7492625	4610500

3. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 2 на оваа одлука изнесува $P=0.767769 \text{ km}^2$.

4. Времетраењето на доделената концесија од точка 2 на оваа одлука изнесува до 13.12.2025 година.

5. Висината на надоместотот за концесијата од точка 2 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сурувини.

6. Начинот и роковите на плаќање на надоместотот за концесијата од точка 2 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

7. Како почеток на важење на концесијата од точка 2 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

8. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3089/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3864.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за труд и социјална политика му престанува користењето на недвижни ствари - објекти, кои се наоѓаат на КП 4990, Катастарска Општина Делчево, запишани во Имотен лист број 10736, сопственост на Република Македонија и тоа:

- дел 2, зграда 1, ДЗ, влез 1, кат 1, со внатрешна површина 514 м²,
- дел 2, зграда 1, ДЗ, влез 1, кат 2, со внатрешна површина 301 м²,
- дел 2, зграда 1, ДЗ, влез 1, МА, со внатрешна површина 144 м²,
- дел 2, зграда 1, А1, влез 1, П, со внатрешна површина 514 м²,
- дел 2, зграда 1, ДЗ, влез 1, ПР, со внатрешна површина 696 м²,
- дел 2, зграда 1, А4, влез 1, ПР, со внатрешна површина 13 м².

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Делчево.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Министерството за труд и социјална политика и Општина Делчево, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5006/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3865.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за заштита и спасување се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар – зграда бр.6 влез 1 кат ПР, со површина од 152 м², која се наоѓа на КП бр. 5234, КО Горче Петров 3 – Дексион, запишана во Имотен лист бр.94841, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5203/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3866.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за заштита и спасување се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - објекти со вкупна површина од 366 м² кои се наоѓаат на КП бр.1568/2, КО Чаир, запишани во Имотен лист бр.92499, сопственост на Република Македонија и тоа:

- број на зграда 91, влез 1, кат ПР, со површина од 183 м² и
- број на зграда 92, влез 1, кат ПР, со површина од 183 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5203/2 12 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

3867.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на Општина Кочани се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари – објекти со вкупна површина од 778 м², кои се наоѓаат во КО Јамиште, запишани во Имотен лист бр.220, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр. 332/443, Број на зграда 1, Влез 1, Кат ПР, со површина од 193 м²;
- КП бр. 332/445, Број на зграда 1, Влез 1, Кат ПР со површина од 194 м²;
- КП бр. 332/442, Број на зграда 1, Влез 1, Кат ПР со површина од 191 м² и
- КП бр. 332/444, Број на зграда 1, Влез 1, Кат, ПР со површина од 200 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5204/1 12 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

3868.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука на Општина Делчево се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари – објекти со вкупна површина од 1.221 м², кои се наоѓаат на КП бр.7962, КО Делчево, запишани во Имотен лист бр.11691, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- број на зграда 1, Влез 1, кат ПР со површина од 403 м²;
- број на зграда 1, Влез 1, кат ПР со површина од 3 м²;
- број на зграда 1, Влез 1, кат ПО 1 со површина од 152 м²;
- број на зграда 1, Влез 2, кат ПО 1 со површина од 114 м²;
- број на зграда 1, Влез 3, кат ПО 1 со површина од 117 м²;
- број на зграда 5, Влез 1, кат ПР со површина од 306 м²;
- број на зграда 6, Влез 1, кат ПР со површина од 31 м²;
- број на зграда 7, Влез 1, кат ПР со површина од 31 м²;
- број на зграда 8, Влез 1, кат ПР со површина од 33 м²;
- број на зграда 9, Влез 1, кат ПР со површина од 16 м² и
- број на зграда 10, Влез 1, кат ПР со површина од 15 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5205/1 12 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
--	--

3869.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД
ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШ-
ТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА
НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДО-
НИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИ-
БУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градеж-

но земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште со површина од 35м2 евидентирано во Имотен лист бр.56787 согласно Детален урбанистички план населба Лисиче-бараки УБ-1, за општина Аеродром за изградба на електроенергетски објект-трафостаница, кое претставува:

- дел од КП бр.1734/127 КО Кисела Вода 2 со површина од 35м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5463/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3870.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште со површина од 40м2 евидентирано во Имотен лист бр.49440 согласно Детален урбанистички план локалитет Црква-УЕ Б, за општина Аеродром за изградба на електроенергетски објект - трафостаница, кое претставува:

- дел од КП бр. 755/1, КО Кисела Вода 2, со површина од 40м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5464/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3871.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ЕВН ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на правното лице ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје, со седиште во Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, за градежното земјиште со вкупна површина од 77м2 евидентирано во Имотен лист бр. 57143 согласно Детален урбанистички план локалитет Индустриска зона, дел од УЕ В, блок 1, 3, 4 и дел од блок 5, за општина Аеродром за изградба на електроенергетски објект-трафостаница, кое претставува:

- дел од КП бр.1803/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 15м2 и

- дел од КП бр.1803/1 КО Кисела Вода 2 со површина од 62м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5465/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3872.

Врз основа на член 11 алинеја 5 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ЗА 2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје за 2013 година, бр. 02-341/3 од

21.3.2014 година, прифатена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 21.3.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5606/1 12 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3873.

Врз основа на член 11 алинеја 6 од Законот за основање на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ МАКЕДОНСКА РАДИОДИФУЗИЈА – СКОПЈЕ ВО ПЕРИОД ОД 1.1.2013 ДО 31.12.2013 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Извештајот за работењето на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија – Скопје во период од 1.1.2013 до 31.12.2013 година, бр. 02-693/3 од 3.7.2014 година, прифатена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 30.7.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5606/2 12 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3874.

Врз основа на член 13-б, став (2) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ НА ЈАВНИОТ ПОВИК ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВО НА ГРАДЕЊЕ НА ОБЈЕКТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот повик за пренесување на право на градење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Македонски

железници-Скопје на градежно земјиште кое претставува градежна парцела бр. 1.2. со намена Б4-деловни простории предвидена со Детален урбанистички план „Градска четврт Капиштец локалитет Геолошки завод“, дел КП 129/1, КО Центар 2, евидентиран во Имотен лист бр. 18/152 со површина од 3.179 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5664/1 12 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3875.

Врз основа на член 15 став (21) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/2012, 25/2013, 93/2013 и 44/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДБИВАЊЕ НА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА

1. Со оваа одлука се одбива иницијативата за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – туф на локалитетот „Ругинце“ општина Старо Нагоричане поднесена од Друштвото за производство, трговија угостителство и туризам „СТЕНА“ Надица и Славе ДОО экспорт-импорт Куманово бр. 24-6470/1 од 4.11.2013 година, бидејќи од Министерство за транспорт и врски е добиено негативно мислење бр.10-853/4 од 12.2.2014 година од причини што просторот предвиден за детални геолошки истражувања се совпаѓа со трасата на новопроектираниот автопат А-2, граница со Бугарија (ГП Деве Баир) – граница со Албанија (ГП Кафасан), делница Страцин-Романовце.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5994/1 12 август 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
--	---

3876.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр.47/2011, 136/2011, 91/2013, 164/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12.8.2014 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Во Програмата за трансплантацијата во Република Македонија за 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/14), во делот „МЕРКИ И АКТИВНОСТИ“, во ставот 3 по точката 5 се додава нова точка 6, која гласи:

„6. Обезбедување на средства за стимулација на тимовите за трансплантација, за секое лице кое учествува во трансплантацијата, во висина од две празнични дежурства за секоја извршена трансплантација од кадавер, дополнително од остварените работни часови, а за координаторите за трансплантација во овластените здравствени установи, во висина од месечна приправност и две празнични дежурства за секоја извршена трансплантација од кадавер, дополнително од остварените работни часови.“

Во делот „ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА“ во став 2 точка 1. во ставот 2 во воведната реченица бројот „10“ се заменува со зборот „пет“, а во точката 4 алинејата 2 и 3 се брише.

Во точката 6. износот „300.000,00“ се заменува со износот „366.840,00“. По точката 8. се додаваат две нови точки 9. и 10., кои гласат:

„9. Финансиски средства за стимулација на тимовите за 36 извршени трансплантации, за секоја по 143.040-ден.

10. Финансиски средства за стимулација на болничките координатори“.

Табелата се менува и гласи:

Активност	Извршител	Износ
Трансплантација на бубрег од жив дарител и кадавер (5 трансплантации од жив дарител и 5 од кадавер х 1.022.552,00 денари	ЈЗУ Универзитетската клиника за урологија Скопје	10.225.520,00
Трансплантација на црн дроб од жив дарител (1 трансплантација х 2.751.300,00 денари)	ЈЗУ Универзитетската клиника за дигестивна хирургија Скопје	2.751.300,00
Трансплантација на бубрег кај деца (2 трансплантации х 647.100,00 денари)	ЈЗУ Универзитетската клиника за детска хирургија Скопје	1.294.200,00
Ангажирање на -Национален координатор за трансплантација (12 месеци х 40.000,00 денари)	Министерството за здравство на Република Македонија	480.000,00
Изготвување и операционализација на централен информатички систем	Министерството за здравство на Република Македонија	300.000,00
Медиумски кампањи за зголемување на свеста за значењето и придобивките од трансплантација на органи	ЈЗУ Институт за јавно здравје	366.840,00

Набавка на медицинска опрема со цел доопремување на шесте јавни здравствени установи кои ќе влезат во мрежата за трансплантација на бубрези	Министерството за здравство на Република Македонија	3.000.000,00
Набавка на медицинска опрема за ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ, УК за дигестивна хирургија, УК за Гастроентерохепатологија и ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина со соодветна медицинска опрема за започнување на трансплантација на хепар од жив дарител како и набавка на лекови кои не се на позитивната листа	Министерството за здравство на Република Македонија	6.182.700,00
Средства за стимулација на тимовите за 36 извршени трансплантации, за секоја по 143.040ден. (10 кадавер и 26 од жив донатор)	Универзитетските клиники, други ЈЗУ	5.149.440,00
Средства за стимулација на болничките координатори		250.000,00
ВКУПНО:		30.000.000,00

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4931/1
12 август 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3877.

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11, 148/11, 69/13 и 43/14), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

НАРЕДБА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СЛОБОДНИ ОД ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ И ПРОИЗВОДЕН ПРОСТОР СЛОБОДЕН ОД ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ БР. 10

Член 1

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за услови за утврдување на места за производство слободни од штетни организми и произведен простор слободен од штетни организми бр.10.

Член 2

Во постапката за одредување на условите за утврдување на места за производство слободни од штетни организми и произведен простор слободен од штетни организми, може да се примени меѓународниот стандард бр.10 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-107/4
29 јули 2014 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
м-р **Михаил Цветков**, с.р.

Прилог

НАРЕДБА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА УСЛОВИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО СЛОБОДНИ ОД ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ И ПРОИЗВОДЕН ПРОСТОР СЛОБОДЕН ОД ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ

Фитосанитарна мерка бр. 10
(1999)

ОДОБРЕНО

Овој стандард беше одобрен од страна на времената комисија за фитосанитарни мерки во октомври 1999 година.

ВОВЕД**ПРЕДМЕТ**

Овој стандард ги пропишува условите за утврдување на местата на производство слободни од штетни организми и производен простор слободен од штетни организми и нивната примена како начини за управување со ризик за исполнување на фитосанитарните услови за увоз на растенија, растителни производи и други регулирани производи.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

Поимник на фитосанитарни термини, ISPM бр. 5, 1999 година, ФАО, Рим.

Упатство за анализа на ризик од штетни организми, ISPM бр. 2, 1996 година, ФАО, Рим.

Упатство за спроведување на општ надзор, ISPM бр. 6, 1998 година, ФАО, Рим.

Меѓународна конвенција за заштита на растенијата, 1992 година, ФАО, Рим.

Меѓународната конвенција за заштита на растенијата (нов прочистен текст), 1997 година, ФАО, Рим.

Принципи на растителен карантин поврзани со меѓународната трговија, ISPM бр. 1, 1995 година, ФАО, Рим.

Упатство за утврдување на подрачја слободни од штетни организми, ISPM бр. 4, ФАО, Рим.

Упатство за одредување на статусот на штетните организми во подрачјето, ISPM бр. 8, 1998 година, ФАО, Рим.

ДЕФИНИЦИИ

Дефинициите на фитосанитарните термини употребени во овој стандард можат да се најдат во ISPM бр. 5 (*Поимник на фитосанитарни термини*).

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ

Овој стандард се заснова на концептот на „отсуство на штетни организми“ за да овозможи земјите извозници да им обезбедат сигурност на земјите увозници за тоа кои растенија, растителни производи и други објекти и предмети се слободни од одреден

штетен организам или штетни организми и ги исполнуваат фитосанитарните услови на земјата увозник при увоз од местото на производство слободно од штетни организми. Во случаи кога местото на производство е определено како посебна целина и во истото може да се одржува отсуството на штетни организми, таквото место се смета како произведен простор слободен од штетни организми. Користењето на местата на производство или производниот простор слободни од штетни организми е во зависност од: биологијата на штетните организми, карактеристиките на местото на производство, степенот на стручност на производителот, како и условите и надлежностите на Националната организација за заштита на растенијата.

Условите за утврдување и одржување на местата за производство и производниот простор слободен од штетни организми, како фитосанитарна мерка од страна на Националната организација за заштита на растенијата, вклучуваат:

- системи за утврдување на отсуство на штетни организми;
- системи за одржување на отсуство на штетни организми;
- потврда дека отсуството на штетни организми е постигнато или оддржано и
- идентитет на производот, интегритет на пратката и фитосанитарна безбедност.

По потреба местото на производство или производниот простор слободен од штетни организми вклучуваат дефинирање и одржување на соодветна тампон зона.

Административните активности кои се преземаат за местото на производство слободно од штетни организми или производниот простор слободен од штетни организми, вклучуваат документација за системот и водење на соодветна евиденција за преземените мерки. Прегледот и проверките преземени од страна на Националната организација за заштита на растенијата се неопходни за да се обезбеди отсуството на штетни организми како и проценка на системот. По потреба се склучуваат билатерални договори или спогодби.

1. КОНЦЕПТ НА МЕСТО НА ПРОИЗВОДСТВО СЛОБОДНО ОД ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ ИЛИ ПРОИЗВОДЕН ПРОСТОР СЛОБОДЕН ОД ШТЕТНИ ОРГАНИЗМИ

1.1 Примена на место на производство слободно од штетни организми или произведен простор слободен од штетни организми

„Местото на производство слободно од штетни организми“ е „место на производство каде нема појава на одреден штетен организам, како што е докажано со научни докази и во кое оваа состојба официјално е одржувана во конкретен временски период“. По барање на земјата увозник, таквото место треба да обезбеди средства од земјата извозник, за да се гарантира дека пратките од растенија и растителни производи кои се транспортираат од местото на производство се слободни од штетни организми. Со ова се докажува дека тоа место било слободно од штетни организми во текот на подолг временски период. Отсуството на штетни организми се утврдува со надзор и/или инспекции во текот на вегетацијата, а по потреба се одржува и со помош на други системи кои го спречуваат внесувањето на штетни организми во местото на производство. Преземените постапки треба да се оправдаат со соодветна документација.

Во зависност од присуството на штетни организми, локалните услови и степенот на прифатлив ризик за земјата увозник, може да се постигне соодветен степен на сигурност преку примена на мерки со различен интензитет, почнувајќи со редовна растителна контрола при извоз, систем на надзор и придружни постапки вршени во текот на неколку години.

Концептот на „место на производство слободно од штетни организми“ се користи за било кој простор или група на парцели, кои сочинуваат една производна или земјоделска целина. Производителот ги применува потребните мерки на целото место наменето за производство.

Во случаи кога во рамките на местото на производство се издвојува дефиниран дел кој може да се управува како посебна единица, тогаш истиот може да се одржува како место слободно од штетни организми. Како резултат на тоа, местото на производство се смета како произведен простор слободен од штетни организми.

Во случаи кога биологијата на штетните организми овозможува нивно навлегување во местото на производство или производниот простор од соседните подрачја, потребно е да се определи тампон зона околу таквото место на производство или производниот простор. Во нивни рамки ќе се применуваат соодветни фитосанитарни мерки. Големината на тампон зоната и типот на фитосанитарните мерки зависат од биологијата на штетните организми и внатрешните карактеристики на местото на производство или производниот простор.

1.2 Разлика помеѓу местото за производство слободно од штетни организми или произведен простор слободен од штетни организми и подрачјето слободно од штетен организам

Концептот на „местото за производство слободно од штетни организми“ се разликува од подрачјето слободно од штетни организми (види ISPM број 4 „Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за услови за утврдување на подрачја слободни од штетни организми“). Подрачјето слободно од штетни организми има иста цел како и местото за производство слободно од штетни организми, но се применува на поинаков начин. Секоја разлика помеѓу местото за производство слободно од штетни организми и подрачјето слободно од штетни организми, подеднакво се однесува и на производниот простор слободен од штетни организми.

Подрачјето слободно од штетни организми е многу поголемо од местото на производство, вклучува многу места на производство и може да ја опфати целата земја или делови од неколку земји. Подрачјето слободно од штетни организми може да се изолира со природна бариера или со соодветна тампон зона. Местото за производство слободно од штетни организми може да се наоѓа во подрачје каде што штетниот организам е присутен и истото е изолирано преку воспоставување на тампон зона во неговата непосредна близина.

Подрачјето слободно од штетни организми вообичаено се одржува без прекин повеќе години, додека статусот на местото за производство слободно од штетни организми се одржува само една или неколку вегетативни сезони. Од страна на Националната организација за заштита на растенијата на земјата извозник, подрачјето слободно од штетни организми се управува како целина. Местото за производство слободно од штетни организми се управува поединечно од производителот под надзор и одговорност на Националната организација за заштита на растенијата. Доколку во подрачје слободно од штетни организми се пронајде штетен организам, статусот на целото подрачје треба повторно да се утврди. Во ваков случај местото на производство слободно од штетни организми го губи својот статус, но другите места на производство од истото подрачје кои функционираат на истиот систем, не се директно погодени. Овие разлики не секогаш се однесуваат на одделни случаи. Местото на производство е лоцирано во рамките на подрачјето слободно од штетни организми и може да ги исполни условите на местото за производство слободно од штетни организми, иако земјата увозник може да бара верификација.

Избор на местото за производство слободно од штетни организми или подрачјето слободно од штетни организми, како начин за управување ќе зависи од моменталната распространетост на штетниот организми од значење на земјата извозник, од особините на штетните организми и од административниот заклучок. И двата системи можат да понудат соодветна фитосанитарна сигурност и претежно безбедноста на подрачјето слободно од штетни организми лежи во заедничката примена на мерките во подрачјето кое покрива повеќе места на производство. Безбедноста на местото за производство слободно од штетни организми произлегува од: управувачките постапки, посебниот надзор и инспекциските прегледи кои се применуваат посебно и интензивно.

2. ОПШТИ УСЛОВИ

2.1 Критични фактори за местата на производство слободни од штетни организми или произведен простор слободен од штетни организми

Веројатноста дека местото на производство или произведен простор се слободни од штетни организми зависи од:

- Карактеристиките на штетните организми;
- Карактеристиките на местото на производство и производниот простор;
- Степенот на стручност на производителот и
- Услови и одговорности на Националната организација за заштита на растенијата.

2.1.1. Карактеристики на штетните организми

Местото на производство или производниот простор се со соодветен степен на безбедност и се сметаат за слободни од одредени штетни организми, доколку нивните карактеристики упатуваат на таков заклучок. Следните карактеристики се сметаат за погодни доколку:

- природното ширење на штетните организми (или нивните вектори) е бавно и се одвива на кратки растојанија;
- се ограничени можностите за вештачко ширење на штетните организми;
- штетните организми имаат ограничен број на потенцијални домаќини;
- веројатноста за преживување на штетните организми од претходните сезони е релативно мала;
- штетните организми имаат умерен или низок степен на репродукција;
- во вегетациската сезона се достапни погодни методи за откривање на штетните организми преку визуелни прегледи на поле или лабораториски испитувања во овластена лабораторија и
- биолошките карактеристики на штетните организми (латентност) и начинот на управување со местото на производство не пречат во откривањето на одреден штетен организам.

Применливоста на ефикасни и практични фитосанитарни мерки за контрола и управување со штетните организми, исто така претставува предност при воспоставување и одржување на места за производство или произведен простор слободни од штетни организми.

2.1.2 Карактеристики на местото на производство или производниот простор

Основната дефиниција за „местото на производство“ подразбира негово управување како самостојна производна или земјоделска единица (целина). Во зависност од релевантните штетни организми и локалните услови, местото за производство и производниот простор како и тампон зоната треба да се имаат во предвид и некои од следниве дополнителни карактеристики:

- локација на доволно растојание од можните извори на зараза од штетни организми, преку соодветна изолираност (како предност се сметаат физичките карактеристики кои може да делуваат како бариери за движење на штетните организми);
- јасно разграничување, со официјално дефинирани граници;
- доколку е потребно пристап до тампон зоната;
- отсуство на домаќини на штетните организми на местото на производство или производниот простор. Исклучок се растенијата домаќини кои ги исполнуваат условите за извоз и
- отсуство на домаќини на штетните организми во тампон зоната или нивна соодветна контрола кај тие домаќини.

2.1.3. Степен на стручност на производителот

Производителот треба да го одреди начинот на управување, техничките и оперативните капацитети кои се релевантни за Националната организација за заштита на растенијата за спречување на внесувањето на штетни организми во местото на производство или производен простор. На тој начин, преку примена на соодветни фитосанитарни мерки се одржува отсуството на штетни организми. По потреба, производителот и Националната организација за заштита на растенијата можат да применуваат соодветни фитосанитарни мерки во тампон зоната.

2.1.4. Услови и одговорности на Националната организација за заштита на растенијата

Националната организација за заштита на растенијата треба да ги дефинира посебните услови кои производителот треба да ги исполни, за да се осигура дека место за производство или производен простор слободен од штетни организми го даваат потребното ниво на фитосанитарна безбедност. Националната организација за заштита на растенијата е одговорна за надзорот, инспекциските прегледи и други постапки кои го потврдуваат отсуството на штетни организми. За било кој даден штетен организам и домаќин, потребните системи на управување се генерално познати и се користат во сите земји. Доколку е потребно, Националната организација за заштита на растенијата обезбедува обука за овие системи на управување. Националната организација за заштита на растенијата треба да ги почитува прописите на земјата увозник и/или билатерално да ги утврди условите, за да се постигне потребната согласност.

2.2. Утврдување и одржување на места за производство слободни од штетни организми и производни простори слободни од штетни организми

Постојат четири главни компоненти кои Националната организација за заштита на растенијата треба да ги земе во предвид при утврдување и одржување на местата за производство или производни простори слободни од штетни организми. Тие се:

- системи за утврдување на отсуство на штетни организми;
- системи за одржување на отсуство на штетни организми;
- потврда дека отсуството на штетен организам е постигнато или одржувано и
- идентитет на производот, интегритет на пратката и фитосанитарна безбедност.

2.2.1. Системи за утврдување на отсуство на штетни организми

Националната организација за заштита на растенијата треба да пропише комплет на услови кои треба да бидат исполнети од страна на производителот. На тој начин ќе се овозможи местото за производство или производниот простор подоцна да биде прогласен за слободни од штетни организми. Овие услови се однесуваат на карактеристиките на

местото за производство, производниот простор или тампон зоната, како и на степенот на стручноста на производителот. Во некои случаи потребни се формални договори помеѓу производителите (или нивните здруженија) и Националната организација за заштита на растенијата за да се осигура дека се преземени конкретни мерки.

Во некои случаи, Националната организација за заштита на растенијата преку официјален надзор може да побара да се потврди отсуството на штетни организми преку официјални истражувања во текот на една или неколку години. Овие истражувања се спроведуваат една година пред пратките да се сертифицираат за извоз. Методите кои се користат за да се потврди отсуството може да бидат идентични или различни од оние што се користат за потврда на отсуството во годината на извоз (дел 2.2.3.). Во други случаи, Националната организација за заштита на растенијата може да побара потврда за отсуството на штетни организми во текот на вегетациската година. Во секој случај, цел на Националната организација за заштита на растенијата и производителите е континуирано да се одржува отсуството на штетни организми на местото за производство или производниот простор во период од неколку години. Доколку штетниот организам е откриен на местото за производство кое се сметало за слободно од штетни организми, треба да се применат посебни одредби за повлекување на претходниот статус. Истото се однесува и за производниот простор слободен од штетни организми или тампон зоната. За евентуално повторно воспоставување на статус слободен од штетни организми потребно е преиспитување на причините и разгледување на потенцијалните мерки кои ќе ги спречат ваквите случаи.

Во случај кога се утврдени производните простори слободни од штетни организми, надзорот за демаркација може да се примени за да се утврди нивниот обем.

2.2.2. Системи за одржување на отсуство на штетни организми

Националната организација за заштита на растенијата треба да бара примена на посебни мерки на местото за производство, производниот простор или во тампон зоната, пред и/или во текот на вегетациската сезона. Националната организација за заштита на растенијата е надлежна и за активностите поврзани со општиот надзор на местото за производство или производниот простор и при тоа треба да гарантира дека овие услови се исполнети. Нивна цел е спречување на внесувањето на штетни организми на местото за производство или производниот простор, како и уништување на претходно неоткриени зарази. Претходно споменатите посебни мерки вклучуваат:

- превентивни мерки (користење на саден материјал слободен од штетни организми, отстранување на потенцијални домаќини на одреден штетен организам);
- мерки за изолирање (физички бариери, мрежа, контрола на опрема, машини, растенија, почва и супстрат) и
- мерки за контрола на штетни организми (агротехнички мерки, третирања и примена на отпорни сорти).

Производителот треба да:

- ја извести Националната организација за заштита на растенијата за било какво сомневање и за утврдена појава на штетни организми и
- води соодветна евиденција за применетите агротехнички мерки и постапки за контрола на штетните организми и тоа за временски период одреден од страна на Националната организација за заштита на растенијата.

2.2.3. Потврда дека отсуството на штетни организми е постигнато и се одржува

Потврдата на статусот слободен од штетни организми е направена од Националната организација за заштита на растенијата или од лица кои се овластени од нејзина страна. Истите преземаат конкретни истражувања за да се процени статусот слободен од штетни организми на местото на производство, производниот простор или во тампон зоната. Овие истражувања најчесто се во форма на инспекциски прегледи на терен (познати како инспекции во период на вегетација), како и други методи за откривање (земање на примероци проследени со лабораториски испитувања, поставување на мамци, испитувања на почвата и т.н)

Статусот слободен од штетни организми може да биде потврден преку реализација на инспекциски прегледи или испитувања по претходно одреден број или зачестеност (три инспекциски прегледи во текот на еден месец). Инспекциските прегледи и останатите постапки се спроведуваат во текот на една вегетациска сезона, или по потреба во текот на неколку сезони. Инспекциските прегледи треба да се вршат на местото на производство или производниот простор, додека испитувањата на собраните производи треба да се вршат во соодветна овластена лабораторија. Одржувањето на отсуство на штетни организми може да е потребно во текот на повеќе години и одгледувањето на растенијата домаќини на исто место последователно, треба да биде забрането.

Постапките за верификација треба да се базираат на концептот кој се однесува на поделба на местото на производство во индивидуални парцели и согласно штетните организми и нивните симптоми да се врши целокупна проценка преку земање на примероци. Застапеноста на штетните организми во подрачјето кое го опкружува местото за производство и производниот простор слободни од штетни организми, може да влијае врз интензитетот на потребните истражувања.

2.2.4. Идентитет на производот, интегритет на пратката и фитосанитарна безбедност

Мерките за верификација може да се потребни за да се одржи идентитетот на производот (означување за да се осигура следливост на местото за производство слободно од штетни организми) и интегритетот на пратката. Фитосанитарната безбедност на производот треба да се одржува по прибирање на реколтата.

2.3 . Услови за тампон зона

Во одредени случаи, утврдување и одржување на местото за производство или производниот простор слободни од штетни организми вклучува постапки за воспоставување на тампон зона во рамките на местото на производство или производниот простор.

Големината на тампон зоната треба да ја одреди Националната организација за заштита на растенијата врз основа на растојанието на кое штетните организми може да се шират природно во текот на вегетацијата. Фитосанитарниот мониторинг треба да се спроведува со соодветна зачестеност во текот на една или повеќе вегетациски сезони. Доколку е откриен штетен организам во тампон зоната ќе се преземат активности во зависност од условите на Националната организација за заштита на растенијата.

Статусот слободен од штетни организми на местото за производство или производниот простор може да се повлече или може да бидат побарани соодветни контролни мерки во тампон зоната. Во секој случај, пристапот за надзор на контролните мерки треба однапред да биде потврден. Потребно е да се воспостават соодвени постапки за да се поддржи и осигура дека статусот слободен од штетни организми е одржуван преку локални извештаи, публикации, регулатива, контролирање/уништување на откриени штетни организми).

3. ДОКУМЕНТИРАЊЕ И РЕВИЗИЈА

Преземените мерки за утврдување и одржување на местото за производство и производниот простор слободни од штетни организми треба на соодветен начин да се документираат и повремено да се ревидираат. Истото се однесува и за мерките кои по потреба ќе бидат преземени во тампон зоната. Националната организација за заштита на растенијата треба да утврди процедури за ревизија на самото место, преглед и системи за проценка.

3.1. Општи записи

Документацијата треба да биде достапна, согласно потребите на административниот систем применет од страна на Националната организација за заштита на растенијата за утврдување на места за производство или производствени простори слободни од штетни организми, воопшто и поврзани со одредени штетни организми кои се од интерес. Ова вклучува детали за системите за надзор кои се користат (вклучувајќи инспекциски прегледи, посебен надзор и мониторинг), во однос на постапките за реакција на присуство на штетни организми, и постапките кои ќе го осигураат идентитет на производот, интегритетот на пратката и фитосанитарна безбедност.

Документацијата треба да биде достапна во однос на конкретните активности преземени на местото за производство или производниот простор и било која тампон зона. Ова е со цел да се одобри статусот слободен од штетни организми за одредена вегетативна сезона, вклучувајќи ги резултатите од посебниот надзор и евиденција од управување со штетни организми (видови и датуми на фитосанитарни третмани, користење на отпорни сорти).

Постапките за повлекување на статусот и повторно утврдување на подрачјето „ слободно од штетни организми“ треба да се документираат.

Во случаи кога релевантните штетни организми бараат висок степен на фитосанитарна безбедност, потребни се комплексни мерки за утврдување и одржување на местото за производство и производниот простор слободни од штетни организми, а исто така може да има потреба и од оперативен план. Таквиот план се базира на билатерални договори или спогодби во кои се наведени конкретни детали потребни за функционирање на системот, вклучувајќи ја и улогата и одговорностите на производителите и трговците.

3.2 Дополнителна изјава за фитосанитарен сертификат

Издавањето на фитосанитарен сертификат за пратката од страна на Националната организација за заштита на растенијата потврдува дека се исполнети условите за местото за производство и производниот простор слободни од штетни организми. Земјата увозник може да бара соодветна дополнителна изјава за фитосанитарниот сертификат издаден за оваа цел.

3.3 Обезбедување на информации

Националната организација за заштита на растенијата на земјата извозник треба по барање да го стави на располагање образложението на Националната организација за заштита на растенијата на земјата увозник за утврдување и одржување на местото за производство и производниот простор слободни од штетни организми. Доколку билатералните договори или спогодби тоа го пропишуваат, Националната организација за заштита на растенијата на земјата извозник треба експедитивно да обезбеди информации во врска со прогласување или укинување на местото за производство и производниот простор слободни од штетни организми на Националната организација за заштита на растенијата на земјата увозник.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА
НЕДВИЖНОСТИ****3878.**

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22. 7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чемерско, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кавадарци.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Чемерско, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Чемерско.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13795/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3879.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Олевени, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Олевени, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Олевени.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13796/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3880.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крстоар, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Крстоар, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Крстоар.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13797/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3881.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Доленци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Доленци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Доленци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13798/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3882.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Злоукани, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Злоукани, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Злоукани.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13799/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3883.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трн, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Трн, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Трн.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13800/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3884.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арматуш, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Битола.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арматуш, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Арматуш.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13801/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3885.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мојанци, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Кочани.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Мојанци, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Мојанци.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13802/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3886.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Суви Дол, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Суви Дол, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Суви Дол.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13803/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3887.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Могилец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Македонски Брод.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Могилец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Могилец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13804/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3888.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стење, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Ресен.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Стење, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Стење.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13805/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

3889.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013 и 41/2014), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ**

На ден 22.7.2014 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Врбоец, која е во надлежност на одржување на Одделение за катастар на недвижности Крушево.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Врбоец, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Врбоец.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-13806/1
22 јули 2014 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****3890.**

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13, 56/13, 110/13, 150/2013, 12/14 и 66/14) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-5055/3
11 август 2014 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло која подлежи на зголемено ниво на официјални контроли на определени места на влез во Република Македонија

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло (предвидена употреба)	CN код ¹	Тарик под-поделба	Земја на потекло	Опасност	Фреквенција на физички проверки и проверки на идентитет изразени во проценти (%)
Сушено грозје (вино од овошје) (Храна)	0806 20		Авганистан(AF)	Охратоксин А	50
Кикирики со лушпа	1202 41 00		Бразил (BR)	Афлатоксини	10
Кикирики излупени	1202 42 00				
Путер од кикирики	2008 11 10				
Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин (Храна за исхрана на животни и храна)	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
Јагоди (замрзнати) (Храна)	0811 10		Кина (CN)	Норовирус и хепатитис А	5
Brassica oleracea (други јадливи делови од Brassica, “Кинеска брокула“) ⁽²⁾ (храна - свежа или разладена)	ex 0704 90 90	40	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽³⁾	50
Свеж цитрон (храна – свежа)	ex 0805 40 00	31; 39	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁴⁾	20

Чај, ароматизиран или неароматизиран (храна свежа)	0902		Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁵⁾	10
Патлициани Горчлива Лубеница (<i>Momordica charantia</i>) (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	0709 30 00; ex 0710 80 95 ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	72 70 70	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁶⁾	10
Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>) Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.) (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 0709 60 10; ex 0709 60 99 0710 80 51; ex 0710 80 59	10 10 20 20	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁶⁾	20
Портокали (свежи или сушени)	0805 10 20; 0805 10 80		Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁷⁾	10
Јагоди (свежи) (храна)	0810 10 00				

Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.) (храна – свежа, разладен или смрзнат зеленчук)	0709 60 10; ex 0709 60 99; 0710 80 51; ex 0710 80 59	20 20	Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁸⁾	10
Листови од бетел (Piper betle L.)	ex 1404 90 00	10	Индија (IN)	Salmonella ⁽⁹⁾	10
Чили пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) – цели Чили пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) – толчени или мелени Сушено овошје од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> , цело, освен слатки пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) Морско оревче (<i>Myristica fragrans</i>) (храна – сушени зачини)	0904 21 10 ex 0904 22 00 0904 21 90 0908 11 00; 0908 12 00	10	Индија (IN)	Афлатоксини	10
Ензими: приготвени ензими (храна и добиточна храна)	3507		Индија (IN)	Chloramphenicol	50
Морско оревче (<i>Myristica fragrans</i>) (храна – сушени зачини)	0908 11 00; 0908 12 00		Индонезија (ID)	Афлатоксини	20

Парчиња грашок (во лупша)	ex 0708 10 00	40	Кенија (KE)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁰⁾	10
Парчиња грав (нелупен) (храна - свежа или разладена)	ex 0708 20 00	40			
Нане (храна – свежи растенија)	ex 1211 90 86	30	Мароко (MA)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹¹⁾	10
Грав (храна)	0713 39 00		Нигерија (NG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹²⁾	50
Трлезно грозје (храна – свежа)	0806 10 10		Перу (PE)	Резидуи од пестициди ⁽¹³⁾	10
Лубеница (egusi, Citrullus lanatus) семки и деривати (храна)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Сиера леоне (SL)	Афлатоксини	50
Кикирики со лупша (со лупша) Кикирики (излупени)	1202 41 00 1202 42 00		Судан (SD)	Афлатоксини	50
Путер од кикирики Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин (Храна за исхрана на животни и храна)	2008 11 10 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				

Пиперки (освен слатки) (<i>Capsicum</i> spp.) (храна-свежа)	ex 0709 60 99	20	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁴⁾	10
Листови од бетел (<i>Piper betle</i> L.)	ex 1404 90 00	10	Тајланд (TH)	<i>Salmonella</i> ⁽⁹⁾	10
Листови коријандер	ex 0709 99 90	72	Тајланд (TH)	<i>Salmonella</i> ⁽⁹⁾	10
Босилок (светол, сладок)	ex 1211 90 86	20			
Нане (храна – свежи билки)	ex 1211 90 86	30			
Листови коријандер	ex 0709 99 90	72	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁵⁾	10
Босилок (светол, сладок)	ex 1211 90 86	20			
(храна – свежи билки)					
- Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁶⁾	20
- Модри патлидани (храна – свеж, оладен или смрзнат зеленчук)	0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
Суви кајсии (храна)	0813 10 00		Турција (TR)	Сулфити ⁽¹⁶⁾	10

- Слатка пиперка (<i>Capsicum annuum</i>) (храна – свеж, оладен или смрзнат зеленчук)	0709 60 10; 0710 80 51		Турција (TR)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁷⁾	10
- Лозов лист (<i>vine leaves</i>) (храна)	ex 2008 99 99	11; 19	Турција (TR)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁸⁾	10
Суво грозје (винско овошје) (храна)	0806 20		Узбекистан (UZ)	Охратоксин А	50
Листови коријандер Босилок (светол, сладоk) Нане Магдонос (храна – свежи билки)	ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1211 90 86 ex 0709 99 90	72 20 30 40	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁹⁾	20
Бамија Пиперки (освен слатки) (<i>Capsicum spp.</i>) (храна – свежа)	ex 0709 99 90 ex 0709 60 99	20 20	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁹⁾	20

(1) Каде што само одредени производи под било кој CN код се бара да бидат прегледани, при што за тој код не постојат специфични подподелби во номенклатурата на стоките, CN кодот се означува со „ex“.

(2) Видови на *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (l) Alef var. *italica* Plenck, cultivar *albojabra*. Исто така познати како “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “Chinese bare Jielan”.

(3) Особено резидуи на: Хлорфенапурт, Фипронил, (сума фипронил + сулфон метаболит (МВ 46136) изразени како фипронил) карбендазим, и беномил, (сума беномил и карбендазим изразени како карбендазим), ацетамипирид, диметоморф и пропиконазол.

(4) Особено резидуи на: Триазофос, Триадимефон и Триадименол, (сума на триадимефон и триадименол) Паратион-метил (сума на Паратион-метил и параоксон-метил изразени како Паратион-метил), Фентоате, Метидатион.

(5) Особено резидуи на: Бупрофезин, Имидаклоприд, Фенвалерате и Есфенвалерате (сума на RS & SR изомери), Профенофос, Трифлуралин, Триазофос, Триадимефон и Триадименол, (сума на триадимефон и триадименол), Куперметрин (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)).

(6) Особено резидуи на: Амитраз (амитраз вклучувајќи метаболити кои содржат половина 2,4-диметиланилин изразени амитраз), Ацефат, Алдикарб, (сума на алдикарб, тоа е сулфоксид и сулфон, изразени како алдикарб), Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлорфенапур, Хлорпирифос, Дитиокарбаматес (дитиокарбаматес изразени како CS₂, вклучувајќи манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тирам и зирам), Диафентиурон, Диазинон, Дихлорвос, Дикофол (сума на p, p' и o, p' изомери), Диметоат (сума на диметоати ометоат изразени како диметоат), Ендосулфан (сума на алфа-и бета изомери изразени и ендосулфан-сулфат изразени како ендосулфан), Фенамидон, Имидаклоприд, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Метамидофос, Метиокарб (сума на метомил и тиодикарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразени како метиокарб), метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени ако метомил), Монокротофос, Оксамил, Профенофос, Пропиконазол, Тиабендазол, Тиаклоприд.

(7) Особено резидуи на: Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Кулфутрин (кулфутрин вклучувајќи и други мешавини од изомери (сума на изомери)), Кипродинил, Диазинон, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Етион, Фенитротин, Фенпропатрин, Флудиоксонил, Хексафлумурон, Ламба – пихалотрин, Метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразени како метиокарб), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Оксамил, Фентоат, Тиофаната-метил.

(8) Особено резидуи на: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидроксикарбофуран изразени како карбофуран), Хлорпирифос, Куперметрин (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)), Кипроконазол, Дикофол (сума на p, p' и o, p' изомери), Дифеноконазол, Динитефуран, Етион, Флусилазол, Фолпет, Прохлораз (сума на прохлораз и неговите метаболити кои содржат 2,4,6 – Трихлорофенол, половина изразени како прохлораз), Профенофоз, Пропиконазол, Тиофанате-метил и трифорин.

(9) Референцен метод EN/ISO 6579 или метод како што е наведено во регулативата 2073/2005

(10) Особено резидуи на: Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Хлорпирифос, Ацефат, Метамидофос, Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Диафентиурон, Индоксакарб како сум на изомери S и R.

(11) Особено резидуи на: Хлорпирифос, Куперметрин (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)), Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Ендосулфан (сума на алфа- и бета изомери и ендосулфан-сулфат изразени како ендосулфан), Хексаконазол, Паратион-метил (сума на Паратион-метил и параоксон-метил изразени како паратион-метил), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Флутриафол, Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Флудендиамид, Миклобутанил, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион).

(12) Особено резидуи на: Диклорвос.

(13) Особено резидуи на Диниконазол, Етефон, и Метомил, и Тиодикарб (сум на метомил и тиодикарб како и метомил).

(14) Особено резидуи на: Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидроксикарбофуран изразени како карбофуран), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Диметоат (сум на диметоат и ометоат изразени како диметоат), триазофос, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Профенофос, Протиофос, Етион, Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Трифорин, Прокимидон, Форметаната: сума на форметанате и соли изразени како форметанате (хидрохлорид). Форметаната

(15) Особено резидуи на: Ацефат, Карбарил, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидроксикарбофуран изразени како карбофуран), Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Етион, Малатион (сума на малатион и малаксион изразени како малатион), Металаксил и металаксил-М (металаксил вклучувајќи други мешавини на изомери вклучувајќи и металаксил –М (сума на изомери)), Метамидофос, Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Монокротофос, Профенофос, Протиофос, Куиналфос, Триадимефон и Триадименол (сума на триадимефон и триадименол), Триазофос, Дикротофос, ЕПН, Трифорин.

(16) Референцен метод : EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 или ISO 5522:1981.

(17) Особено резидуи на: Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Оксамил, Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлофентензин, Диафентиурон, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Форметанате: сума на форметанате и негови соли изразени како форметанате (хидро-хлорид), Малтион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Прокумидон, Тетрадифон, Тиофанате-метил.

(18) Особено резидуи на: Азохистробин, Боскалид, Хлорпирифос, Дитиокарбаматес (дитиокарбаматес како CS₂, вклучувајќи манеб, манкозеб, метирам, пропинеб, тхиром и зирам), Ендосулфан (сум на алфа и бета изомери и ендосулфан како ендосулфан), Кресоксим-метил, Ламба-пихалотрин, Металаксил-М (металаксил вклучувајќи и други мешавини на составни изомери вклучувајќи метаксил-м (сум на изомери)), Метиксифенозид, Метрафоне, Миклобутанил, Пенконазол, Пиракlostробин, Пириметанил, Триадимефон и триадименол (сум на триадимефон и триадименол), Трифлостробин.

(19) Особено резидуи на: Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидроксикарбофуран изразени како карбофуран), Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлорпирифос, Профенофос, Перметрин (сума на изомери), хексаконазол, Дифеконазол, Фипронил (сума на фипронил + сулфон метаболити (МВ 46136) изразени како фипронил), Пропагит, Флусилазол, Пентоат, Куперметрин (куперметрин вклучувајќи други мешавини на изомери (сума на изомери)), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Куиналфос, Пенцикурон, Метидафлон, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Фенбуконазол.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.

Телефон: +389-2-55 12 400.

Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100,00 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014123